



**TRAVEL AGENCY
FERIJAL - KASIKOV**

ЗЛАТИБОР - МОКРА ГОРА – ВРЊАЧКА БАЊА

2 дена / 1 ноќ / автобус



1 ден 09.03.2019 (сабота) Штип/Скопје- Мокра Гора – Златибор

Поаѓање од Штип во 00.30 часот , паркингот пред Новата Пошта, во 02.00 часот од Скопје, паркингот пред хотел Вип. Патот води преку граничниот премин Табановце кон Србија со попатни паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување на Мокра Гора, посета на филмскиот град на Емир Костурица – Дрвенград на Меќавник. Слободно време за индивидуални прошетки и утринско кафе. Поаѓање кон Златибор, еден од најдобрите летно-зимски рекреативни центри на Балканот. Сместување во хотел. Слободно време за прошетки низ Златибор. **Вечера. Ноќевање.**



2 ден 10.03.2019 (недела) Златибор - Врњачка Бања – Скопје/ Штип

Појадок. Поаѓање кон Македонија со попатна посета на Врњачка Бања, една од најубавите туристички дестинации во Србија која има најдолга традиција во туризмот-цели 150 години. Слободно време за прошетка и ручек. Напуштање на Врњачка Бања и продолжување кон Македонија. Пристигнување во Скопје/ Штип во доцните вечерни часови.



цена: 4.590,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:

- превоз со туристички автобус
- појадок во режија на агенцијата првиот ден
- 1 ноќевање на база полупансион во хотел во Златибор
- посета на Мокра Гора и Врњачка Бања
- Организација и реализација на програмата со лиценциран туристички придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено :

- патничко осигурување – 100 денари (задолжително)
- туристичка такса – 100 денари (задолжителна доплата во агенција)
- влезници за посета на Дрвен град -200 денари (задолжителна доплата во агенција)

Општи напомени :

- ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови , вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- **Може да се патува со биометриска лична карта или пасош. Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.**
-

Рок на пријавување до 20.02.2019

**За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ**

**STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001
e-mail: info@ferijalkasikov.com.mk**

**SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002
www.ferijalkasikov.com.mk**